

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 89

16 јули 2012, понеделник

година LXVIII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2307.		2312.	
<b>Уредба</b> за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за утврдување на плата, додатоци на плата и надоместоците на определени трошоци во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија.....		<b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за дополнителна дејност на здравствените работници.....	7
2308.	2	2313.	7
<b>Одлука</b> за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2012/2013 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.....		2314.	7
2309.	3	2315.	7
<b>Одлука</b> за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Ценовникот за плаќање на услугите на ЈП Македонијапат – Скопје од страна на Агенцијата за државни патишта.....		2316.	7
2310.	3	2317.	8
<b>Решение</b> за определување на земјоделските и прехранбените производи кои се заштитиуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет (*)......		2318.	8
2311.	3	2319.	8
<b>Правилник</b> за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино.		2320.	8
	4	2321.	9
		2322.	9
		2323.	9
		2324.	9
			9

	Стр.		Стр.
2325.		<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги.....	10
2326.		<b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка детелина, одредени видови семиња и зрна кои се увезени од Египет во Република Македонија.....	13
2327.		<b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	13
2328.		<b>Одлука</b> за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво Гаудеамус радио класик ФМ, МАРТИН ДООЕЛ Скопје бр. 07- 1969/1 од 18.6.2007 година.....	15
2329.		<b>Одлука</b> за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје бр. 07-1949/1 од 18.6.2007 година.....	16
2330.		<b>Одлука</b> за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво телевизија КРТ ДОО Скопје бр. 07-1950/1 од 18.6.2007 година.....	16
2331.		<b>Одлука</b> за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Друштво за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга бр. 07- 1996/1 од 18.6.2007 година.....	17
2332.		<b>Одлука</b> за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво Кани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп бр. 07-2040/1 од 18.6.2007 година.....	18
2333.		<b>Одлука</b> за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво КИ-КИ Илија, ДООЕЛ Струга бр. 07-1995/1 од 18. 6.2007 година.....	19
2334.		<b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2012 година	20
		<b>Огласен дел</b> .....	1-140

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2307.

Врз основа на член 76 став 3 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр.46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2012 година, донесе

### УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА, ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ ВО ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката за утврдување на плата, додатоци на плата и надоместоците на определени трошоци во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.22/07 и 59/09), во членот 2 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „како и лицата упатени во претставништвата согласно член 78 став 1 од Законот за надворешни работи“.

#### Член 2

Во член 12 став 2 зборовите „државниот службеник“ се заменуваат со зборовите „вработениот во претставништвото“.

#### Член 3

Во член 13 став 2 зборовите „државен службеник упатен“ се заменуваат со зборот „вработен“.

#### Член 4

Во член 15 во ставот 1 процентот “20%“ се заменува со процентот “5%“, а зборовите “од кои” и алинеите 1 и 2 се заменуваат со зборовите “по основ на придружба во земјата на акредитацијата.”

Во ставот 2 зборовите „државен службеник упатен“ се заменуваат со зборот „вработен“.

Во ставот 3 процентот “10%“ се заменува со процентот “5%“.

#### Член 5

Во член 16 во ставот 2 процентот “10%“ се заменува со процентот “5%“.

#### Член 6

Членот 21 се менува и гласи:

“Надоместокот на трошоците за изнајмување на стан (резиденција) за амбасадор, односно шеф на претставништво, се исплатува врз основа на решение донесено од страна на овластено лице во Министерството, на предлог од Комисијата за избор на резиденции и утврдување на надоместок на трошоците за изнајмување на стан (во понатамошниот текст: Комисија), формирана во Министерството.

Комисијата го донесува предлогот од став 1 на овој член, по добивањето на најмалку три писмени понуди, доставени од претставништвото.

Понудите од став 2 на овој член содржат и податоци за висината на депозитот и агенциската провизија и други услови релевантни за изнајмување на станот за амбасадор, односно шеф на претставништво (начин на плаќање на режиските трошоци, време за изнајмување, предвремено откажување, промени во цената како резултат на законска индексација, враќање на станот во првобитна состојба).

Режиските трошоци за станот за амбасадор, односно шеф на претставништво (телефон, електрична енергија, греење, гас, вода, телекомуникациски трошоци, телевизија) се признаваат во висина од 25% од износот на платените сметки.

Трошоците за заедничко одржување на објектот во кој се наоѓа станот за амбасадор, односно шеф на претставништво (лифт, електрична енергија, хигиена, дворно место) се на товар на Министерството.”

#### Член 7

Во член 22 во алинејата 2 зборот ”станарина” се заменува со зборот ”закупнина”.

**Член 8**

Членот 23 се менува и гласи:  
“Трошоци за привремено хотелско сместување за амбасадор, односно шеф на претставништвото, се признаваат во категорија до три звездички, не подолго од 10 дена од денот на стапувањето на работа во претставништвото.”

**Член 9**

Членот 24 се менува и гласи:  
“Со решение од овластено лице во Министерството, на предлог од Комисијата се утврдува користење на стан во објект во сопственост на Република Македонија во странство.

Режиските трошоци (телефон, електрична енергија, греење, гас, вода, телекомуникациски трошоци, телевизија) паѓаат на товар на корисникот на стан во објект во сопственост на Република Македонија во странство.

Во случаите кога се работи за стан во објект во сопственост на Република Македонија во странство, во кој режиските трошоци се наплатуваат паушално, односно не се монтирани броила за поединечно мерење, режиските трошоци се утврдуваат сразмерно на квадратурата на користената станбена површина, споредено со вкупната станбена површина на објектот.

Трошоците за заедничко одржување на објектот во сопственост на Република Македонија во странство, во кој се наоѓа станот (лифт, електрична енергија, хигиена, дворно место) се на товар на Министерството.”

**Член 10**

Членот 25 се менува и гласи:  
“Надоместокот на трошоците за изнајмување на стан за вработен во претставништво се исплатува врз основа на решение донесено од страна на овластено лице во Министерството.

Надоместокот од став 1 на овој член, се исплатува месечно од денот на стапувањето на работа до денот на завршување на работата во претставништвото.”

**Член 11**

Членот 26 се брише.

**Член 12**

Членот 27 се менува и гласи:  
“Висината на надоместокот од член 25 став 1 од оваа уредба, се утврдува според:  
- Дипломатско-конзуларното, односно стручно-административното звање на вработениот во претставништвото и  
- Реалните трошоци за закупнина, утврдени по градови.”

**Член 13**

Членот 28 се менува и гласи:  
„Трошоците за: агенциска провизија, депозит, режиските трошоци (телефон, електрична енергија, греење, гас, вода, телекомуникациски трошоци, телевизија), трошоци за заедничко одржување на објектот во кои се наоѓа станот паѓаат на товар на корисникот на станот, освен за стан за амбасадор, односно шеф на претставништво, кога истите се на товар на Министерството.”

**Член 14**

За лицата кои до денот на влегувањето во сила на оваа уредба се веќе упатени на работа во претставништвата и кои веќе користат станови под закуп, одредбите од оваа уредба ќе се применуваат по истекот на роковите за закуп предвидени во нивните поединечни договори за закуп.

**Член 15**

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4436/1  
1 јуни 2012 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2308.**

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.6.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука се определува бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2012/2013 година, 25 студенти – питомци, за потребите на Армијата на Република Македонија, како редовни студенти, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5068/1  
26 јуни 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**2309.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.7.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЈП МАКЕДОНИЈАПАТ – СКОПЈЕ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

**Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за плаќање на услугите на ЈП Македонијапат – Скопје од страна на Агенцијата за државни патишта, донесена од Владата на Република Македонија, под бр. 41-4572/1 од 16.06.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2012) од 25.6.2012 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4572/2  
12 јули 2012 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

**2310.**

Врз основа на членот 141 став (3) од Законот за квалитет на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И**  
**ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ЗАШ-**  
**ТИТУВААТ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЃУНАРОД-**  
**НО НИВО СО ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИОТ**  
**НАЗИВ СО ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО ИЛИ ГЕОГ-**  
**РАФСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТИТА НА ТРАДИ-**  
**ЦИОНАЛНИОТ НАЗИВ СО ОЗНАКА ЗА ГАРАН-**  
**ТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ (\*)**

**Член 1**

Со ова решение се определуваат земјоделските и прехранбените производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет.

**Член 2**

Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака се:

1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др.);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца, млеко, различни млечни производи, освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овощја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;
8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и др.);
9. Пиво;
10. Природни минерални води или изворски води;
11. Пијалоци произведени од растителни екстракти;
12. Леб, колачи, торти, кондиторија, бисквити и друга пекарска стока;
13. Природни гуми и смоли;
14. Паста од сенф;
15. Тестенини;
16. Сено;
17. Есенцијални масла;
18. Плута;
19. Cochineal (сирови производи од животинско потекло);
20. Цвеќиња и декоративни растенија;
21. Волна;
22. Врбов стап за плетење и
23. Обичен лен.

**Член 3**

Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет се:

1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др.);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца, млеко, различни млечни производи, освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овощја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;

\* Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на комисијата (ЕЗ) 1216/2007 од 18 октомври 2007 година за утврдување на деталните правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 509/2006 на Советот за земјоделски и прехранбени производи како гарантирани традиционални специјалитети и со Регулативата (ЕЗ) 1898/2006 од 14 декември 2006 година за утврдување на правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 510/2006 на Советот за заштита на географски ознаки и ознаки за потекло на земјоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32007R1216 и CELEX бр. 32006R1898

8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и др.);
9. Пиво;
10. Чоколади и други прехранбени производи кои содржат какао;
11. Кондиторија, леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи;
12. Тестенини, без разлика на тоа дали е зготвена или полнета;
13. Претходно готвени јадења,(готови оброци);
14. Подготвени зачински сосови;
15. Супи или чорби;
16. Пијалоци кои се направени од растителни екстракти и
17. Сладоледи и сорбеа.

**Член 4**

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11- 5988/7  
6 јули 2012 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

**2311.**

Врз основа на членот 28 став (6) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11 и 6/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРЕПОРАЧАНИ И**  
**ОДОБРЕНИ СОРТИ НА ГРОЗЈЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО**  
**НА ВИНО ЗА СЕКОЈА ЛОЗАРСКА ОБЛАСТ**  
**ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува класификацијата на препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино во Република Македонија.

**Член 2**

Препорачаните и одобрени сорти на грозје за производство на вино утврдени на ниво на производна област - реон, се дадени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

(1) Одобрени сорти на грозје за производство на вино на ниво на производна област - виногорје се сортите од членот 2 на овој правилник.

(2) Препорачаните сорти на грозје за производство на вино утврдени на ниво на производна област - виногорје, се дадени во Прилог II кој е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

(1) Одобрени сорти на грозје за производство на вино на ниво на производна област - месност, локалитет и ограничена лозарска единица се препорачаните сорти од Прилог II на овој правилник.

(2) Препорачаните сорти на грозје за производство на вино на ниво на производна област - месност, локалитет и ограничена лозарска единица, се сортите утврдени со елаборатот од членот 44 од Законот за виното.

**Член 5**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за класификација на сорти на грозје за производство на вино („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/07).

**Член 6**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 29-7622/1  
6 јули 2012 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

## Прилог I

**Препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на вино кои можат да се одгледуваат во производна област реон во Република Македонија**

1. Аликан буше (ц)
2. Аглианико (ц)
3. Анселота (ц)
4. Аринарноа (ц)
5. Беглерка бела (б)
6. Беглерка црна (ц)
7. Белан (б)
8. Бургундец бел (б)
9. Бургундец сив (б)
10. Бургундец црн (ц)
11. Каберне франк (ц)
12. Каберне совиньон (ц)
13. Шардоне (б)
14. Фиано (б)
15. Франковка (ц)
16. Гаме бојадисер (ц)
17. Гаме црн (ц)
18. Греко ди Туфо (б)
19. Гренаш црн (ц)
20. Ерви (ц)
21. Жилавка (б)
22. Жупљанка (б)
23. Жупски бојадисер (ц)
24. Ирсаи Оливер (б)
25. Карменер (ц)
26. Кадарка (ц)
27. Карињан (б)
28. Краински бојадисер (ц)
29. Кратошија (ц)
30. Мавруд (ц)
31. Манцони (б)
32. Мараштина (б)
33. Малвазија ароматична (б)
34. Мелник (ц)
35. Мерло (ц)
36. Монтепулчиано (ц)
37. Мурведр (ц)
38. Мускат Гало (б)
39. Мускат Хамбург (ц)
40. Црвен мускат (ц)
41. Мускат отонел (б)
42. Небиоло (ц)
43. Никодинка (ц)
44. Охридско бело (б)
45. Охридско црно (ц)
46. Пинотаж (ц)
47. Пињолето (б)
48. Плавец мал (ц)
49. Пловдина (б)
50. Примитиво (ц)
51. Прокупец (ц)
52. Ребо (ц)
53. Рефошко (ц)
54. Рајнски Ризлинг (б)
55. Ризлинг Италијански (б)
56. Р`кацителите (б)
57. Санцовезе (ц)
58. Совиньон бел (б)
59. Семијон (б)
60. Смедеревка (б)
61. Станушина (ц)
62. Сирах (ц)
63. Темјаника (б)
64. Темпранило (ц)
65. Теран (ц)
66. Траминец ароматичен (р)
67. Траминец бел (б)
68. Траминец црвен (р)
69. Јуни блан (б)
70. Вердо мал (ц)
71. Виоње (б)
72. Вранец (ц)

## Прилог II

## Препорачани сорти на грозје за производство на вино по производна област - виногорје

Реден бр.	Македонско име	Меѓународно име / OIV	Виногорје															
			Скопско	Велешко	Тивешко	Гевгелиско-Валандовско	Струмичко-Радовиско	Овче-полско	Коначко-Виничко	Кумановско	Кратовско	Пјаничко	Прилепско	Битолско	Преспанско	Охридско	Кичевско	Тетовско
1	Аликан буше (ц)	Alicante bouschet (r)	•															
2	Аглианико (ц)	Aglianico (r)	•															
3	Анселота (ц)	Ancellotta (r)	•															
4	Аринарноа (ц)	Arinarnoа (r)	•	•	•	•	•											
5	Беглерка бела (б)			•														
6	Беглерка црна (ц)			•														
7	Белан (б)	Grenache blanc (w)	•	•	•	•	•											
8	Бургундец бел (б)	Pinot blanc (w)	•	•	•	•	•											
9	Бургундец сив (б)	Pinot gris (w)	•	•				•	•									
10	Бургундец црн (ц) (б)	Pinot noir (r) (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Каберне франк (ц)	Cabernet franc (r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	Каберне совиньон (ц)	Cabernet sauvignon (r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Шардоне (б)	Chardonnay (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Фиано (б)	Fiano (w)	•	•	•	•												
15	Франковка (ц)	Blauer limburger (r)	•	•	•													
16	Гаме бојадисер (ц)	Gamay freaux (r)		•														
17	Гаме црн (ц)	Gamay noir (r)							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	Греко ди Туфо (б)	Greco di Tufo (w)	•	•		•												
19	Гренаш црн (ц)	Grenache noir (r)		•	•	•	•											
20	Ерви (ц)	Ervi (r)								•								
21	Жиплавка (б)		•	•	•	•	•	•	•					•				
22	Жупљанка (б)		•	•	•	•	•			•				•				
23	Жупски бојадисер (ц)		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•		
24	Ирсаи Оливер (б)	Irsai Oliver (w)								•								
25	Карменер (ц)	Carmenere (r)	•	•		•												
26	Кадарка (ц)	Kadarka (r)	•	•	•	•	•	•	•									
27	Карињан (ц)	Carignan (r)				•												
28	Краински бојадисер (ц)		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•		
29	Кратошија (ц)		•	•	•	•	•	•	•	•						•		
30	Мавруд (ц)	Mavrud (r)			•													
31	Манциони (б)	Manzoni Bianco (w)	•															
32	Мараштина (б)	Marastina (w)			•													
33	Малвазија ароматична(б)	Malvasia di Candia aromatic	•		•	•	•											
34	Мелник (ц)	Melnik (r)		•														
35	Мерло (ц)	Merlot (r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36	Монтепулчиано (ц)	Montepulciano (r)	•	•	•	•	•	•	•	•								
37	Мурведр (ц)	Mourvedre (r)		•														
38	Мускат Гало (б)	Moscato Giallo (w)	•															
39	Мускат Хамбург (ц) (б)	Muscat de hamburg (r) (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	Црвен Мускат (ц)	Muskateller (r)		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
41	Мускат отонел (б)	Muscat ottonel (w)	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	Небиоло (ц)	Nebbiolo (r)	•	•	•	•				•								
43	Никодинка (ц)			•														
44	Охридско бело (б)															•		
45	Охридско црно (ц)															•		
46	Пинотаж (ц)	Pinotage (r)	•	•	•	•												
47	Пињолето (б)	Pignoletto (w)	•															
48	Плавец мал (ц)	Plavac mali crni (r)	•	•	•			•										
49	Пловдина (ц)	Plovdivina (r)				•	•											
50	Примитиво (ц)	Primitivo (r)	•	•	•	•												
51	Прокупец (ц)	Prokupac (r)	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52	Ребо (ц)	Rebo (r)								•								
53	Рефошко (ц)		•	•	•	•	•	•	•									
54	Рајнски Ризлинг (б)	Rheinriessling (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55	Ризлинг италијански (б)	Riesling Italian (w)	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
56	Р кацители (б)	Rkaziteli (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
57	Санџевезе (ц)	Sangiovesse (r)	•	•	•	•	•	•	•									
58	Совиньон бел (б)	Sauvignon blanc (w)	•	•	•	•	•		•	•			•		•			
59	Семијон (б)	Sémillon (w)	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	Смедеревка (б)	Smederevka (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
61	Станушина (ц)	Stanušina (r)		•	•			•										
62	Сирах (ц)	Syrah (r)	•	•	•	•	•	•	•									
63	Темјаника (б)	Muscat de frontignan (w)	•	•	•	•	•	•	•	•								
64	Темпранило (ц)	Tempranillo (r)	•	•	•	•												
65	Теран (ц)	Terrano (r)	•	•	•	•	•	•	•									
66	Траминаец ароматичен (б)	Gewurztraminer (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
67	Траминаец бел (б)	Savagnin blanc (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
68	Траминаец црвен (б)	Savagnin rose (w)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
69	Јуни блан (б)	Ugni blanc (w)	•	•														
70	Вердо мал (ц)	Petit verdo (r)	•	•	•	•	•	•	•									
71	Виоње (б)	Viognier (w)	•	•	•	•												
72	Вранец (ц)	Vranac (r)	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•		

## Легенда:

• - препорачана сорта

(б) - сорта која што обезбедува суровина за бело вино

(ц) - сорта која што обезбедува суровина за црвено и/или розе вино

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2312.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за дополнителна дејност на здравствените работници („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/06, 61/07 и 101/09).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5713/1  
11 јули 2012 година  
Скопје

Министер,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2313.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД КРУШЕВО

1. За судија на Основен суд Крушево е избрана:  
– Лидија Андреска- судски соработник во Основен суд Крушево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1147/1  
12 јули 2012 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафироска, с.р.**

2314.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

1. За судија на Основен суд Скопје 1 Скопје е избран:

– Васил Динковски – судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1148/1  
12 јули 2012 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафироска, с.р.**

2315.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ

1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е избрана:

– Даниела Миновска - судски соработник во Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1149/1  
12 јули 2012 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафироска, с.р.**

**2316.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН**  
**СУД БИТОЛА**

1. За судија на Основен суд Битола е избран:  
Кирил Јовановски - кандидат од Академија за судии и јавни обвинители.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1150/1	Судски совет
12 јули 2012 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	<b>Александра Зафироска, с.р.</b>

**2317.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД**  
**СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ**

1. За судии на Основен суд Скопје 1 Скопје се избрани:
  - Сулејман Мемети – Раководител на Одделение во Министерство за здравство на Република Македонија;
  - Софче Гаврилова-Ефремова- кандидат од Академија за судии и јавни обвинители и
  - Дарко Тодоровски – судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1151/1	Судски совет
12 јули 2012 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	<b>Александра Зафироска, с.р.</b>

**2318.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД**  
**СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ**

1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е избран:  
Андреј Димовски – Раководител на Одделение за правни работи при Влада на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1152/1	Судски совет
12 јули 2012 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	<b>Александра Зафироска, с.р.</b>

**2319.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.07.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД**  
**СКОПЈЕ**

1. За судии на Апелационен суд Скопје се избрани:
  - Зоран Димитриевски - судија на Основен суд Скопје 1 Скопје и
  - Кенанзија Мехмед - правник во ДОО „АМД Кичево“ Кичево.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1153/1	Судски совет
12 јули 2012 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	<b>Александра Зафироска, с.р.</b>



**2320.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.07.2012 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД КРАТОВО**

1. За претседател на Основен суд Кратово е избрана:

Ружица Здравковска- судија на Основен суд Кратово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1154/1  
12 јули 2012 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафироска, с.р.**

**2321.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.07.2012 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР**

1. За претседател на Апелационен суд Гостивар е избран:

Шефајет Хајдари - судија на Апелационен суд Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1155/1  
12 јули 2012 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафироска, с.р.**

**2322.**

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија „Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005, на седницата на Советот одржана на ден 12.7.2012 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Се утврдува престанок на судиската функција на Сика Меле, судија на Основен суд Крушево, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 12.7.2012 година.

Бр.07 – 1189/1  
13 јули 2012 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафироска, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ****2323.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Горно и Долно Оризари - Општина Шуто Оризари.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Горно и Долно Оризари, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11459/2  
11 јули 2012 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**2324.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР**  
**НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Илинден - Општина Илинден.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Илинден, востановен според Законот за премејр и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11460/2  
11 јули 2012 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ**  
**КОМУНИКАЦИИ**

**2325.**

Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и членовите 52, 95 и 97 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 10.7.2012 година, донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-**  
**ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПО-**  
**ДАТОЦИТЕ КОИ ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ КО-**  
**МУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И/ИЛИ ДАВАТЕЛИТЕ**  
**НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ СЕ**  
**ДОЛЖНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ ВО ВРСКА СО ОПШ-**  
**ТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ,**  
**ЦЕНИТЕ И ТАРИФИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ ЗА**  
**КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ**  
**УСЛУГИ**

Член 1

Во Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2011), во член 5 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) По поднесеното барање за склучување на претплатнички договор, операторот и/или давателот на услуги треба да испита дали има техничка можност за да ги обезбеди услугите со квалитет дефиниран во неговата понуда и во рок утврден во неговите општи услови за пристап и користење на јавните комуникациски услуги да го извести претплатникот за постоењето, односно не постоењето на техничката можност за обезбедување на бараните услуги.“

Член 2

Во член 6 став (1), првата реченица се менува и гласи:

“Операторот и/или давателот на услуги може по претходно добиена согласност од давателот да го стави барањето за склучување на претплатнички договор во мирување поради немање техничка можност да се реализира истото.“

Член 3

Во член 8 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) По добиената техничка можност и извршената уплата во назначениот рок на име надоместок за почетно приклучување се склучува претплатнички договор помеѓу операторот и/или давателот на услуги и претплатникот, при што претплатничкиот однос се смета за заснован од денот на склучување на претплатничкиот договор. Правата и обврските на договорните страни што произлегуваат од претплатничкиот договор важат од денот на активирање на услугите кои се предмет на претплатничкиот договор.“

Ставот (5) се менува и гласи:

“(5) Како составен дел на претплатничкиот договор се сметаат и електронските записи од евиденцијата на операторот и/или давателот на услуги за извршено активирање и деактивирање на комуникациските услуги по електронски пат (СМС порака, аудио запис, повикување на телефонски број, веб страна, електронска пошта, електронски потпис и друго) како и администрирање на други податоци за претплатниците.“

По ставот (12) се додаваат седум нови ставови (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) кои гласат:

“(13) Собирањето и запишувањето на податоци заради водење на евиденцијата од ставот (12) на овој член за претплатниците кои користат систем за плаќање однапред за користење на комуникациските услуги преку вредносни ваучери (претплатници на pre-paid системи) операторите и/или давателите на услуги може да го вршат преку:

(а) идентификување на претплатникот на самото продажно место со проверка на податоците од оригинален и валиден документ за идентификација;

(б) повикување од страна на претплатникот на посебно утврден број каде истиот ќе може да ги наведе бараните податоци;

(в) испраќање на податоците од страна на претплатникот преку кратка текстуална порака на посебно утврден број ;

(г) внесување на податоците од страна на претплатникот преку соодветна интернет страна (веб портал) или

(д) друг начин утврден од операторите и/или давателите на услуги.

(14) Собирањето и запишувањето на податоците на начин утврден во точките (б), (в), (г) и (д) од ставот (13) на овој член треба да вклучува и механизам за верификација преку кој претплатникот на рге-raid системи ќе потврди дека дадените податоци од ставот (12) на овој член треба да бидат евидентирани во системите на операторот и/или давателот на услуги.

(15) При собирање на податоците согласно начините утврдени во ставот (13) на овој член, операторите и/или давателите на услуги треба да спроведат задолжителна автоматска проверка на форматот на дадениот матичен број или даночен број преку соодветен алгоритам. Податоците ќе бидат запишани во евиденцијата на операторот и/или давателот на услуги само доколку со проверката се утврди дека дадениот матичен број или даночен број се во точен формат, утврден во соодветните прописи.

(16) Операторите и/или давателите на услуги треба да обезбедат метод кој ќе овозможи пуштање во продажба на СИМ картички за претплатници на рге-raid системи на кои им е оневозможен пристапот до услугите што ги обезбедува операторот и/или давателот на услугата се до внесување на податоците од ставот (12) од овој член . Исклучок е само можноста да се остварат повици и испратат кратки текстуални пораки до посебно утврдените броеви согласно ставот (13) од овој член и до броевите на службите за итни повици. Пристапот до услугите кои ги обезбедува операторот и/или давателот на услугата ќе се овозможи по доставување на бараните податоци од ставот (12) на овој член преку некој од начините утврдени во ставот (13) на овој член и по успешната проверка на точноста на форматот на дадениот матичен број или даночен број согласно ставот (15) на овој член.

(17) Во случај на забелешка на точноста на евидентираниите податоци од страна на надлежен орган за определен претплатник на рге-raid системи, операторот и/или давателот на услугата е должен да го извести тој претплатник и да побара корекција со внесување на точни податоци во рок од 24 часа по приемот на известувањето, преку начините за собирање и запишување на податоци утврдени во точките (а) и (б) од ставот (13) на овој член. Доколку претплатникот не достави корегирани податоци во утврдениот рок или за корегираниите податоци постои забелешка на точноста од страна на надлежен орган, операторот и/или давателот на услугата ќе го оневозможи пристапот до услугите што ги обезбедува се до внесување на точните податоци од страна на претплатникот.

(18) Во процесот на евидентирање на претплатниците, треба да се обезбедуваат и согласностите од претплатниците дефинирани со овој правилник.

(19) При склучување на претплатничкиот договор, операторот и / или давателот на услуги, може само со согласност на претплатникот да вклучи веќе постоечки претплатнички договори во новиот претплатнички договор. “

#### Член 4

Во член 12 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

“(5) Операторот и/или давателот на услуги има право податоците од ставот (4) алинеи 1,2,3 и 4 на овој член да ги чува до истекот на важноста на претплатничкиот договор.“

Ставовите (5), (6), (7) , (8) и (9) стануваат ставови (6), (7), (8), (9) и (10).

Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:

“(7) По поднесување на барањето за активирање или деактивирање на дополнителните услуги, операторот и/или давателот на услуги треба да го извести претплатникот за рокот во кој ќе се изврши активирањето или деактивирањето на дополнителните услуги, како и за дополнителните промени на терминалната опрема, доколку е потребно да се направат.“

#### Член 5

Во член 19 алинеја 10 по зборовите “писмен приговор“ се додаваат зборовите “до операторот“.

#### Член 6

Во член 20 по алинеја 9 се додаваат четири нови алинеи 10, 11, 12 и 13 кои гласат:

“- на тест период од најмногу седум дена пред склучување на претплатничкиот договор за користење на јавна комуникациска услуга за пренос на податоци преку радио комуникациска мрежа (мобилен интернет). Доколку претплатникот не е задоволен од квалитетот на услугата нема обврска да го склучи претплатничкиот договор со операторот и/или давателот на услуги, при што треба да го плати трошокот за остварениот сообраќај реализиран во тест периодот и да ја врати терминалната опрема (data stick) доделена од операторот и/или давателот на услуги;

- да го задржи својот претплатнички број или да го пренесе правото на користење на бројот на друго правно или физичко лице, со избор на било кој тарифен модел од важечките понуди на операторот и/или давателот на услуги;

- доколку е технички возможно, на повторно доделување на истиот претплатнички број којшто го користел за времетраењето на претплатничкиот договор, доколку во периодот на мирување на бројот утврден во Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација повторно склучи претплатнички договор со избор на било кој тарифен модел од важечките понуди на истиот оператор и/или давател на услуги;

- овласти оператор и/или давател на услуги во негово име да го раскине претплатничкиот договор со операторот и/или давателот на услуги којшто дотогаш му ги обезбедувал услугите, при што претплатникот треба да биде информиран за датумот и времето на прекинет на услугите што се меѓусебно договорени од страна на операторите и/или давателите на услуги, а операторот и/или давателот на услуги којшто дотогаш му ги обезбедувал услугите треба да ги исклучи услугите на датумот кој е договорен со операторот и/или давателот на услуги кој го презема претплатникот.“

#### Член 7

Во член 24 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Операторот и/или давателот на услуги или од него овластениот партнер треба при продажбата на терминалната опрема наменета за употреба во мобилна телефонија да му даде на претплатникот посебно писмено упатство за начинот и можноста за рачен избор на мобилна комуникациска мрежа, со напомена за тоа дека со користење на автоматско бирање на мобилна комуникациска мрежа може да бидат предизвикани дополнителни трошоци од непосакуван роаминг во одредени зони во државата.“

#### Член 8

Во член 25 став (1) по зборовите “ поднесен приговор“ се додаваат зборовите “до операторот“.

#### Член 9

Во член 26 став (1) по зборовите “да ги намири сите доспеани обврски кон операторот и/или давателот на услуги“ се додаваат зборовите “за кои е издадена сметка“.

#### Член 10

Во член 33 ставот (3) се менува и гласи:

“(3) Доколку преселувањето технички не е можно, операторот и/или давателот на услуги во рок определен во неговите општи услови за пристап и користење на јавните комуникациски услуги ќе го извести за тоа претплатникот и ќе му овозможи претплатничкиот договор да го раскине или пак да го отстапи на друго лице.“

#### Член 11

Во член 35 по ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

“(7) Операторот и/или давателот на услуги треба да се обиде да ги заштити своите претплатници од несакан роаминг во случај кога претплатникот бил најавен во мрежата на операторот и без негова желба префрлен на мрежата на друг странски оператор со соодветен систем за тоа или да ги извести претплатниците преку СМС порака секогаш кога претплатникот ќе се најави

на мрежата на оператор и/или давател на услуги од соседни земји на Република Македонија, а претходно биле најавени во мрежата на операторот и/или давателот на услуги од Република Македонија.“

#### Член 12

Во член 40 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

“(6) Операторите и/или даватели на услуги, треба во својата понуда и во претплатничките договори, да го дефинираат минималниот број на различни радио и телевизиски канали кои ќе ги испорачуваат за целото времетраење на претплатничкиот договор.“

#### Член 13

Во член 53 став (2) по зборовите “Информацијата за цената“ се додаваат зборовите “со вклучен ДДВ“, по зборовите “детално разгледување“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата “при што експлицитно мора да биде наведено дали во презентираната информација за цената е вклучен ДДВ“ се бришат.

#### Член 14

Во член 55 став (1) алинеите 3 и 4 се бришат.

#### Член 15

Во член 57 ставовите (1) и (3) се бришат.  
Ставовите (2) и (4) стануваат ставови (1) и (2).

#### Член 16

(1) Операторите и/или давателите на услуги треба во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ги усогласат своите општи услови за пристап и користење на јавните комуникациски услуги со одредбите од овој правилник.

(2) Операторите и/или давателите на услуги треба во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ги усогласат и стандардните претплатнички договори што ги склучуваат со своите претплатници со одредбите од овој правилник и истите да ги достават на одобрување до Агенцијата.

#### Член 17

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила правилникот ќе биде објавен на веб страницата на Агенцијата.

Бр. 02-2522/6  
10 јули 2012 година  
Скопје

Директор,  
**Роберт Орданоски, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2326.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО  
ЗА ЗАБРАНА ЗА УВОЗ И ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРО-  
МЕТ НА СЕМЕ ОД ГРЧКА ДЕТЕЛИНА, ОДРЕДЕ-  
НИ ВИДОВИ СЕМИЊА И ЗРНА КОИ СЕ УВЕЗЕНИ  
ОД ЕГИПЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка детелина, одредени видови семиња и зрна кои се увезени од Египет во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 173/11 и 18/12).

#### Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-107/4  
10 јули 2012 година  
Скопје

Директор,  
**Дејан Рунтевски, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2127.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ” бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ” бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 16.7.2012 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

#### Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 41,578
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 43,075
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 41,777
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 41,099
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 34,693

#### Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 80,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 82,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 68,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 57,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 42,460

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	80,00	79,50	79,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	81,50	81,00	80,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	68,00	67,50	67,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	56,50	56,00	55,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

#### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит  
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080  
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг  
- М-1 НС до 0,050

#### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит  
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890  
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг  
- М-1 НС до 0,740

#### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит  
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,973  
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,747

б) Дизел гориво ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,244

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,166

г) Мазут ден/кг  
- М-1 НС до 0,100

#### Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.07.2012 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 - 1198/1  
16 јули 2012 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

## СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2328.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл. весник на РМ” бр. 64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ГАУДЕАМУС РА- ДИО КЛАСИК ФМ, МАРТИН ДООЕЛ СКОПЈЕ БР. 07- 1969/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр. 07-1969/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 27.235,00 денари (по фактура бр.123/2012 од 11.07.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.05.2012 година заклучно со 09.07.2012 година.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

### О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3372/1 од 20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното Последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, заклучно со 9.7.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр. 07-1969/1 од 18.6.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 062/2012 од 30.5.2012 година на износ од 236.708,00 денари.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл.весник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1969/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје.

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-248  
11 јули 2012 година  
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ  
Претседател,  
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

**2329.**

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл. весник на РМ”, бр. 64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.07.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИFUЗНО ДРУШТВО ПИНК МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ БР. 07- 1949/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1949/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 74.496,00 денари (по фактура бр.121/2012 од 11.07.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.05.2012 година заклучно со 09.07.2012 година.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

### О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр.05-3339/1 од 20.06.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за

плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното Последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, заклучно со 09.07.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр. 07-1949/1 од 18.6.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр.008/2012 од 30.5.2012 година на износ од 647.471,00 денари.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија (“Сл.весник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1949/1 од 18.6.2007 година на Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје.

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 09.07.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-249  
11 јули 2012 година  
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ  
Претседател,  
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

**2330.**

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл. весник на РМ”, бр. 64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе



**О Д Л У К А****ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО СКОПЈЕ БР. 07- 1950/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1950/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 55.453,50 денари (по фактура бр.122/2012 од 11.7.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.5.2012 година заклучно со 9.7.2012 година.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

**О б р а з л о ж е н и е**

Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3342/1 од 20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното Последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, заклучно со 09.07.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-1950/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 013/2012 од 30.5.2012 година на износ од 481.968,00 денари.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр.64/2012), Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1950/1 од 18.6.2007 година на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје.

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 09.07.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-250  
11 јули 2012 година  
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ  
Претседател,  
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

**2331.**

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ" бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл. весник на РМ" бр. 64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВО ЗА РАДИО ДИФУЗИЈА ДИ-ЦЕЈ СЛАВЕ ДООЕЛ СТРУГА БР. 07- 1996/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1996/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Друштво за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштво за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го



## О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на Трговско радиодифузно друштво Кани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговското радиодифузно друштво Кани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3390/1 од 20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното Последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво Кани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, заклучно со 09.07.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр. 07-2040/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 094/2012 од 30.5.2012 година на износ од 25.708,00 денари.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл.весник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2040/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно друштво Кани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп.

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-252  
11 јули 2012 година  
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ  
Претседател,  
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво Кани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

**2333.**

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Сл.весник на РМ”, бр. 64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 09.7.2012 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИFUЗНО ДРУШТВО КИКИ ИЛИЈА, ДООЕЛ СТРУГА БР. 07- 1995/1 ОД 18. 6.2007 ГОДИНА**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр. 07-1995/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 2.999,00 денари (по фактура бр.126/2012 од 11.07.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.05.2012 година заклучно со 09.07.2012 година.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

## О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за доз-

волата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3360/1 од 20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 27-та седница, одржана на 09.07.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното Последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, заклучно со 9.7.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-1995/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 084/2012 од 30.5.2012 година на износ од 26.065,00 денари.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр.64/2012), Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1995/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга.

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-253  
11 јули 2012 година  
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ  
Претседател,  
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2234.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12), Министерството за труд и социјална политика

### ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2012 година, во однос на месец мај 2012 година, е пониска за 0,5%.

2. Исплатата на платите за месец јуни 2012 година, во однос на месец мај 2012 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,  
**Спиро Ристовски**, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува **10.100,00 денари**.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: **15 дена**.  
Жиро-сметка: **300000000188798**.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје**.

ISSN 0354-1622



2012089